

## ПОЛИГРАФСКО ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОКСИДЕН БАКАР ВО БАКАРНИ РУДИ

Димитар Коцев\*, И. Спировска и Т. Тодоровски

\*РО РМБ „Бучим“ — Радовиш

Хемиски факултет — Универзитет „Кирил и Методиј“ — Скопје

### ИЗВОД

Определуван е содржајот на оксиден бакар во различни бакарни руди со помош на А. Ц. поларографската метода на анализа. По растварањето на рудата поларографските мерења се вршени со употреба на амонијачен пуфер како основен електролит и раствор од KCl. Добиените резултати се обработени статистички. Најдено е дека поларографското определување на оксиден бакар во бакарни руди во присуство на основен електролит KCl е поточно и поекономично отколку во присуството на амонијачен пуфер.

### УВОД

За поларографското определување на бакарот во бакарни руди во литературата се среќаваат повеќе податоци (1). Еден од најчесто употребуваните основни електролити е амонијачниот пуфер. Полубрановиот потенцијал за редукција на дчаминокомплексот на бакарот (I до метал е  $-0,32$  V во однос на заситена каломелова електрода (mKE) Исто така, познато е дека растворот од KCl употребен како основен електролит е поволен за определување на бакарот (2). Полубрановиот потенцијал за двоелектронската редукција на бакарот (II) до метал, во овој основен електролит, изнесува  $-0,22$  V во однос на ZKE. Наведените основни електролити, покрај низа други, се применувани за определување на бакарот во бакарните руди, главно, со методата на д. ц. поларографијаат (со еднонасочна струја).

Во нашата работа е употребена а. с. поларографија (со наизменична струја), која е поосетлива во однос д. с. поларографија. Целта на нашата работа беше да утврдиме кој основен електролит е пополовлен за употреба во секојдневната пракса на погонските лаборатории, при определување на така наречен оксиден бакар. Определувањето на овој оксиден бакар е потребно бидејќи тој не флотира и создава потенциотии при флотирање. Под оксиден бакар се подразбираат присуството на следните минерали: малахит ( $\text{CuCO}_3 \cdot \text{Cu}(\text{OH})_2$ ), азурит ( $2\text{CuCO}_3 \cdot \text{Cu}(\text{OH})_2$ ), брошантит ( $\text{CuSO}_4 \cdot 3\text{Cu}(\text{OH})_2$ ), атакалит ( $\text{CuCl}_2 \cdot 3\text{Cu}(\text{OH})_2$ ), куприт ( $\text{Cu}_2\text{O}$ ), тенорит ( $\text{CuO}$ ), хризокола ( $\text{CuSiO}_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ), халканитит ( $\text{Cu}_3\text{SO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ ), цинков бакарен халканит ( $\text{Zn}, \text{CuFe} \text{SO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ ), бутит ( $\text{CuSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ ), призанит ( $\text{Fe}, \text{Cu} \text{SO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ ), цинкор бакарен хелантерит ( $\text{Zn}, \text{Cu}, \text{Fe} \text{SO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ ).

Голем дел од овие минерали беа присутни во рудата што ние ја испитувавме.

## ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН ДЕЛ

Испитувањата беа вршени главно на флотацијска јаловина, во која што содржат на оксидниот бакар се движеше и до 50% од целокупниот бакар во јаловината. Постапката за преведување на оксидниот бакар, присутен во јаловината, во раствор беше следна: Кон 0,5 гр проба се додава  $15 \text{ cm}^3$  5%  $\text{H}_2\text{SO}_4$  киселина и пробата се меша на мешалица 1,5 часа. По тоа смесата се филтрира преку филтерна хартија со пренлента, а талогот се пере со 2%  $\text{H}_2\text{SO}_4$  киселина. Добиениот раствор се испарува на водена-песочна бања до волумен околу  $40 \text{ cm}^3$ , и се префрл во одмерна тиквица од  $100 \text{ cm}^3$ . Во пробата се додава основен електролит и дел од неа се префрлува во електролитската келија за поларографирање.

Поларографските мерења беа вршени во поларографот Поларекорд Е 506.

Како индикаторска електрода беше користена живина електрода која капе, а како референтна заситена каломелова електрода. Мерената беа вршени при брзина на движење на хартијата од  $0,27 \text{ mm/s}$ , амплитуда на напонот од  $10 \text{ mV}$ , а осетливост од  $6 \cdot 10^{-8} \text{ A}$  до  $10^{-7} \text{ A}$ .

Областа на мерените концентрации на оксидниот бакар се движат од  $0,02$  до  $0,32 \text{ mg/cm}^3$ . За секоја проба земени се по 4 одваги, а од секоја одвага се земени по 4 проби, односно вкупно се снимени по 16 поларограми за секоја проба а. Определувањето на непознатото количество бакар во пробата е вршено со помош на калибрациона крива по метода на стандарден додаток (3).

Како основен електролит е употребен  $0,5 \text{ mol/dm}^3 \text{ KCl}$  и  $1 \text{ mol/dm}^3$  амонијачен пуфер ( $1 \text{ mol/dm}^3 \text{ NH}_4\text{OH} + 1 \text{ mol/dm}^3 \text{ NH}_4\text{Cl}$ ).

Инертната атмосфера при мерењето се постигнува со воведување азот низ електролитската келија околу 3 минути.

Мерењата се вршени на температура од  $298 \pm 0,5^\circ\text{K}$ .

### *Резултати и дискусија*

Во таблициата 1 се прикажани резултатите од а. с. поларографското определување на оксидниот бакар по двете методи, односно во двета основни електролити. Резултатите при определувањето на бакарот во присуство на основниот електролит  $KCl$  се дадени истовремено оние кои се добиени по методата со калибрационна крива и по методата со стандарден додаток.

Tablica I.

Rezultati od a. c. polarografskoto opredeluvanje na oksidniot bakar vo bakarnite jalovini (B i C ja označuvaat smenata a 1 i 2 sekciite) vo amoniјачен pufer ( $1 \text{ moldm} \quad NH_4OH + 1 \text{ moldm} \quad NH_4CL$ ) i vo  $0,5 \text{ moldm} \quad KCl$  (I so standarden dodatok, a II so kalibraciona krnva).

Oznaka na robata	Vкупно oksiden i sulfid bakar vo %	Masen udel na oksiden bakar vo %				Razlika na bakar vo %
		vo amonij. pufer	vo kalium I	hlorid II		
1 J (4.10.1982g)	A,	0,096	0,028	0,034	0,034	0,006
2 J (4.10.1982g)	B,	0,114	0,031	0,038	0,039	0,0075
3 J (4.10.1982g)	C,	0,112	0,042	0,044	0,044	0,002
4 J (5.10.1982g)	B,	0,082	0,037	0,040	0,039	0,0025
5 J (7.10.1982g)	C,	0,126	0,057	0,063	0,066	0,0075
6 J (9.10.1982g)	C,	0,144	0,067	0,077	0,074	0,0085
7 J (20.10.1982g)	C,	0,032	0,0083	0,0108	0,0123	0,003
8 J (23.10.1982)	B,	0,06	0,024	0,29	0,030	0,006

Се забележува дека масените делови на бакарот најдени со поларографските мерења за една иста проба во присуство на основниот електролит  $KCl$  се повисоки отколку оние добиени со мерењата во амонијачниот пуфер. Овие разлики се движат од 0,002 до 0,0085%. Со оглед на тоа што разликите се само во еден смер, очигледно е дека се работи за некаква систематска грешка при определувањето. При амонијачната постапка на анализа при додавањето на амонијачен пуфер кон испитуваниот раствор бакарните јони образуваат амонијачен комплекс, а истовремено доаѓа до таложење на волуменозен талог од  $Fe(OH)_3$ . Настанатиот талог повлекува дел од бакарните јони (4). Значи, пониските резултати за бакарот добиени во присуство на овој основен електролит се дол-ат главно на овој ефект.

Податоците добиени при статистичка обработка на резултатите од поларографското определување на содржајот на бакар во присуство на основен електролит  $KCl$  се прикажани во таблица 2.


Tablica II.

Rezultati od statističkata rabota na podatocите prn opredeluvanje на оксидниот бакар.

Proba broj	Visina на поларограма, mm	Masen udel на бакар (II) во %	Standardna devijacija	Koeficient на варијација во %
I	10—11,2	0,039	0,0018	4,6
II	11—12	0,044	0,0014	3,2
III	22—23	0,074	0,0015	2,0
IV	6,5—8	0,012	0,0005	4,0

Од нив може да се заклучи дека оваа метода на анализа е репро-дуктивна.

Инаку треба да се напомене дека а. с. поларограмите добиени при употреба на основниот електролит  $KCl$  се сосема добро изразени и поволни за мерење, што не е случај со поларограмите добиени во присуство на амонијачен пуфер како основен електролит Сл. 1.



Sl. 1. A. c. polarogrami на бакар (II) во основен електролит  $0,5 \text{ mol/dm} HCl$ , амплитуда на напонот од  $10 \text{ mV}$ , осетливост  $10 \text{ } \mu\text{A}$

Kriva 1 — основен електролит во присуство на кислород

Kriva 2 — основен електролит

Kriva 3 — стандарден раствор од бакар (II)

Kriva 4 — стандарден растvor од бакар (II) со проба од бакар (II)

Треба да се напомне и тоа што потрошувачката на реагенс кога се работи со  $\text{KCl}$  е помала, постапката е поефтина и помалку опасна по здравјето на лицата кои ги изведуваат анализите.

Наведените факти зборуваат во прилог на тоа дека а. с. поларо, графската метода за определување на оксидите на бакарот во бакарните руди, со примена на  $0,5 \text{ mol dm}^{-3}$   $\text{KCl}$  како основен електролис-може да се препорача за употреба во погонските лаборатории и има предност над методата на поларографското определување на оксидите на бакарот од амонијачна средина.

## POLAROGRAPHIC DETERMINATION OF COPPER OCIDE FROM COPPER ORES

D. Kocev, I. Spirevska i T. Todorovski

Faculty of Chemistry, University „Kiril and Metodij“ — Skopje

### S U M M A R Y

It has been determined the amount of Copper oxide at different copper ares using A. C. polarography. After dissolution of the ores the polarographic me measurements were made using  $\text{KCl}$  and  $\text{NH}_4\text{OH}$  solutions.

It has been found that the polarographic determination of Copper in copper ores in the presence of  $\text{KCl}$  is more than in  $\text{NH}_4\text{OH}$  puntual.

### L iteratura:

1. Doležel Я., Musil И., Poljarografskij analiz mineralnoga СЫРЬЯ, izdatelstvo, Mir, Moskva ,1980, str. 144
2. Odone J., Dicasso G., Electroanal. Chem., 3, 1514 (1962)
3. Filipović I., Sabioncello P., Laboratoriski priručnik, Tehnička kniga, Zagreb (1978) str. 146
4. I. Spirevska, K. Kungalovski., A. Rojdeva., T. Todorovski Sovetuvanje na Hemičari i Tehnolozi na SRM, sinopsi str. 102, Skopje, 1977